

КУЛТУРЕН ПРЕГЛЕД

ИЗЛОЖБАТА НА МАКЕДОНСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ

Еден од најважните датуми во нашиот културен живот претставува отварањето на првата изложба на македонските художници. За првпат во историјата на нашите народи им се дава можност на "младите" сликарски и скулптурници да ги представат пред нашата јавност своите произведения - сопствени на едно место, што ги означува општите достигнувања на дејателите на поетот на художеството во Македонија. На изложбата се претставени работите на 17 сликари и дванаесет скулптори. Сето тоа само по себе си означува крупна културна пројекти, што уште едини неаде да го потврди беспоранот факт, дека македонскиот народ вложува големи капери и постигнуе не малки успеси во формирањето и унапредувањето на својата култура.

Но, не само од така глајда точките првите наша художествени изложби заслужува да се одбележи. Сместено може да се каже дека изложбата постигна голем успех и со својата художествена сила. Кога човек ке го пречекори прагот на изложбата, не може да не го задоволи нејзиното богоизтество како со одделни работи така и со художествените жартири. Навистина ние во неа го видиме застапени цртежи, карикатури, акварели, пласти, скулптури. Исто така јаѓа во очи и различните тојмотиви.

Одбележује се очевидниот стремеж при нашите художници да илюстрираат свите художествени образи, тој предаваат онај најтипичното за нашата епоха, да ги предадат светлините страни на крајниот борбен што ја имаат народот ги води за својот ослободување и ние, кои борбите го прекинуваме, се врзиме со него. Беспспорно, ако еден уметник не се занимава со таа тематика, тој покажува дека недоволно врви со своето време, недоволно е срејан со животот, болките и страдањата, борбите и напорите, радостта и победата на својот народ. Но не е достаточното само естремиз, ишти само техничка рутинка, ишти само мајсторство во формата, за да се создаде желанот образ имено како художествен образ - одражение на објективната действителност. Во тој смисок им се чини дека изложбата дава материјал што може да се подвргне на поостра критика. Ако еден уметник не најде во себе си достаатично силы да го изобрази најтипичното во животот на своето време правилно, правдиво, тоа е беспорен минус за него. Но не посрамиши се ако уметник често се опитува да го изобрази она што го почува, ставајќи само површино и што не се искристализира во неговото соз-

нание, преку неговите лични преживувања, низ неговите чувства. Ако со оглед на сето тоа констатираме дека на пример Борко Лазески очвидно не го е доинесен во својата свест, иако што сака да го изрази во "Партизанска почивка", во "Пренесувањето на ранет портнизи", дека не се виника во него длабоко, дека не го почувствува и открил типичното, тој жеје при Белоговски можеме да видиме пота на неодговорност, на неразбирање на извесни основни елементи неопходни за еден уметник. Защто, правдиви образи, чак и веќе рекомендуваат, не се создават ни само со естремиз и мајсторство во формата, а кога и само со промена на заглавијата на художествените произведения.

Во изложбата на нашите критички забелешки ишти ои можеле во однос на разрешувањето на тематиката, да одбележиме дека Мартиновски беше спорно губи со тој што социјалните проблеми ги разоткрива, во најдобар случај, преку критичкото реализам, пројекти со елементи на романтизмот и постимпресијата, без да се старае не само да ги открива, да ги постапува, туку и да ги анализира, да ги разрешува општите социјални проблеми, со кои што се запушта, да преку своите художествени образи определува перспектива, да предаде, назад, да руши пречки да води. Нема никакво сомнение дека Мартиновски сепак над останатите учесници во изложбата има иста честа сомнение, деко тој во своите уочувани мотиви социјална беда, види не само бедата и огромна сила што ја руши таа беда и огромен пешадир на борбен пат кога стапаат, не го даваат художествен образ ке стапат и потешкоти, и повери, и посакат, а со тој што неговите уметности посвеско. Во секој случај Мартиновски има своя идеја, тој се задаблува со својата уметност, тој бара со социјалното, во психолошкиот мотиви да се врзат со своите произведения.

Ако сакаме да видиме што е најценното во оваа изложба, ишти не можеме да ги избереме следните елементи: во прв ред кеја забелешки на Мартиновски има своја идеја, тој се оправдано пред длизбокото сатиричните карикатури на Цено Поповски. Ние ке ја видиме мајсторската нетка на Личеноски во илустририте мотиви (од шилјуцот "Мајсторите", "Мајка на Мартиновски"). Ние ке се задржиме оправдано пред длизбокото сатиричните карикатури на Цено Поповски, кој што во "мишите линии" ја разоткрива целата дон-кихотовска на самозаборавените туши фашистички банди, доколку од чеговото "Тржество" и "Решавање на еврејското прашање" избива ерепбурговска сила. Ние исто така не можеме да видиме што е најценното во оваа изложба, ишти не можеме да видиме и да издадиме и издадиме спомен недра млади уметнички сили и дека умесе да ги негува. Нашите художници покажаја дека полагаат големи усилија и што помагаат на млади и нови таленти. Сето тоа не уверува дека нашето сликарство, опрене на славните традиции на нашата стара фреска, нашата скулптура, опрене на пречуваната доброведачка зографска школа, претставува круни во нашите изложби, ишти што ги вложува во изложбите на нашата национална култура. Големиот и заслужен ус-



Од шилјуцот "мајстори"

кеме да ги одобриме пејзажите на Кондоман ("Ири", "Пролет"), Иле и забелешките на Т. Владиловски постигнувајќи најдоброто во "Линерите" и "Пренос на раненици". Со особена сила дејствуваат и глајдите скулптурите на Димче Тодороски. Одушевени и заслужени спомените предизвикана животност на Јуубен", илустрирата на "Прено-рните" и на крајот патот во "мишите линии" и пејзажите из Здравко Блажновски. Правдата помогна на јаките художници да претставуваат круни во нашите изложби, ишти што ги вложува во изложбите на нашата национална култура. Големиот и заслужен ус-

Личеноски Лазар

пек на тва изложба, меѓу другото, заборува и за тоа дека нашата татковина може да издаде и издади и издади спомен недра млади уметнички сили и дека умесе да ги негува. Нашите художници покажаја дека полагаат големи усилија и што помагаат на млади и нови таленти. Сето тоа не уверува дека нашето сликарство, опрене на славните традиции на нашата стара фреска, нашата скулптура, опрене на пречуваната доброведачка зографска школа, претставува круни во нашите изложби, ишти што ги вложува во изложбите на нашата национална култура, со сигурички чекори кон нови успеси, со поистотко и повисоко. Д.



Тодоровски Димитар